

## НА ЛОЗАРИТЕ ИМ СЕ ПРЕЛЕА ЧАШАТА

Само во Македонија граѓаните тешко можат да го наплатат трудот, заработеното со пот и мака. За своето мораат со протести да се избораат, оти на манипулациите им нема крај... По тутунарите, пред Владата на Република Македонија правдата ја побараа и лозарите од кавадаречкиот регион, бидејќи не можеа да ги добијат парите кои им ги должи винарската визба "Тиквеш". И на лозарите им се прелеа чашата. По остварените преговори, откако два пати дојдоа на протести дури во Скопје, добија владини гаранции дека ВВ "Тиквеш" до 15 март ќе им ги даде парите кои им ги должи, под услов да престанат блокадите и протестите. Ситуацијата беше напната и во Кавадарци, каде лозарите најавија дека ќе ја земат ВВ "Тиквеш" во залог, сè додека не го добијат она што им следува. Само за потсетување, сапуницата "Тиквеш" долго време беше на тапет на бизнис вестите поради долгот кон државата. Во бизнис игрите, како и секогаш, најголеми жртви се токму оние кои се

најнедолжни и само го бараат своето. Остана забележлива и поделбата меѓу лозарите, од кои едни беве предводени од градоначалникот Панчо Минов и другите кои му беве лојални на Борис Давидов и на "Агротиквеша".

Газдата на "Тиквеш" треба да собере сили и да ни го плати она што ни го должи. Тој е нежелен во Кавадарци, доколку дојде нема да му дозволиме да влезе во градот. Но, тој стана нежелен и за сите граѓани во државата, не

крај има околу 5.000 производители на грозје, а со работата не можеме да ги покриеме ниту трошоците, а за печалба и да не зборуваме. Јас имам засадено пет декари земјиште, а ништо не сум добил. Со кои пари да се платат орањето, прскањето, маката. А за природните непогоди, како замрзнувањето, градот, и да не зборувам. Со замрзнувањето се уништува 50-60 отсто од грозјето. Сè уште не сме почнале со закројување на лозјето, очекуваме да видиме што преживеало од зимата. Тешко преживуваме, веќе пет месеци сме во исчекување да добијеме пари за грозјето. Надежта ја изгубивме и воопшто не очекуваме дека некој може да ја 'оправи' работата, ниту Здружението, ниту политичарите", очигледно безнадежен вели еден кавадарчанин.



БУЧКОВСКИ НАЈДЕ ВРЕМЕ ЗА МАКИТЕ НА ЛОЗАРИТЕ

### МАЧНИ ЛОЗАРСКИ ПРИКАЗНИ

Освен парите ни го земаа и достоинството, порачаа лозарите пред Владата на Република Македонија.

"На Винарската визба 'Тиквеш' ѝ имам предадено 20 тони грозје. Ми беше ветено дека по добивањето на средствата веднаш ќе ми биде платено, а сега излезе една многу неблагодарна работа.

само за Кавадарци. Ако не ни се исплати она што ни следува, подготвени сме и за радикални мерки", огорчено изјави еден од лозарите, кои протестираа пред Владата.

Околу 5.000 лозари од регионот во Кавадарци веќе со месеци живеат во мизерија бидејќи не можат да добијат пари за продаденото грозје во ВВ "Тиквеш".

"Нашата работа е многу тешка. Мака мачиме и ништо не добиваме за тоа. Во нашиот

Сепак, некои лозари сè уште се надеваат на позитивна разврска.

"Надежта последна умира, ние сè уште очекуваме дека сè ќе се заврши добро. Би биле задоволни со исплатата за она што го дадовме. Со години наназад се нема слух за лозарите", коментира член на Здружението "Агротиквеша".

■ Пишува:  
Рената МАТЕСКА

# СВЕТО ПИВАРА PERSONA NON GRATA ВО КАВАДАРЦИ



ДОЛГОТ КОН ЛОЗАРИТЕ  
СВЕТОЗАР ЈАНЕВСКИ ТРЕБА  
ДА ГО ПОДМИРИ ДО 15 МАРТ

Винарската визба "Тиквеш" им должи шест милиони евра на лозарите, а според владините гаранции парите ќе им се исплатат до 15 март.

Градот Кавадарци со кривична пријава за измама на адреса на бизнисменот Светозар Јаневски. Во пријавата е наведено дека Јаневски во периодот јули - октомври 2005 година ги ставил во заблуда кавадаречките лозари нудејќи им договори за откуп на грозјето со лажно прикажување факти, без рок за негова исплата, односно по продажбата на виното. Но, добиените средства од продажбата на виното Јаневски ги искористил за долгот кон Министерството за финансии, а купил и лозови плантажи, наместо да им плати на лозарите.

## ЛОЦИРАЊЕ НА ВИНОВНИКОТ

Намачените лозари од Кавадарци се обидуваат да го посочат виновникот за својата мака.

"Јас имам триесеттина декари со грозје, кое во 2005 година имаше многу висок квалитет. Кој знае каков квалитет ќе има оваа година, со оглед дека лозовите насади измрзнаа, а немаме пари ниту за орање", вели Мите, кому




му било ветено дека уште во јануари ќе ги добие парите за грозјето.

"Виновници се оние кои се на врвот, бидејќи рибата смрди од главата. Се знае како газдата на 'Тиквеш' дојде на позицијата, со помош на власта, и тој е најголемиот виновник за неисплаќањето на откупот на грозјето. За жал, ние не знаеме како изгледа министерот за земјоделие, кој воопшто не се појавил во јавноста, ниту нè има прашано за проблемите кои ги имаме. Дали тој постои или, пак, го држи ресорто само за да зема плата. Ако се смени раководството во 'Тиквеш' можеби ќе се надминат и проблемите. Ова што ни се случува е невидена кражба. Сè е борба за да се приграби што поголем капитал, а народот само се залажува", револтирано зборува еден лозар од околината на Кавадарци.

Според некои лозари, неопходно е да се направи и ревизија на приватизацијата на винарската визба, а други, пак, сметаат дека треба и да се прогласи стечајна постапка.

"Најдобро е да се направи ревизија на приватизацијата, па ќе видиме што ќе произлезе. На вработените само им ги купуваат акциите, за без пари. Во 'Тиквеш' работат околу 1.000 вработени и не се знае што ќе биде со нив. Свето нека каже од каде му се парите за да го купи и 'Тиквеш', 'Пивара', 'Винојуг-Гевгелија' и други. Од каде му се парите да ја купи половина Македонија", прашува нашиот соговорник од Кавадарци.



Претседателот на Владата, Владо Бучковски, имаше средба со градоначалникот на Кавадарци, Панчо Минов, во врска со решавањето на проблемот со исплатата на откупеното грозје од ВВ "Тиквеш", соопшти Кабинетот на премиерот.

Владата ги поддржува напорите на локалната самоуправа на Кавадарци за отпочнување со исплата на средствата за откупеното грозје од ВВ "Тиквеш" и за правно разрешување на спорот, кој го поведуваат лозарите и локалната самоуправа кон ВВ "Тиквеш". Како што се наведува во соопштението, Владата најенергично демантира дека од државен фонд е обезбеден кредит на ВВ "Тиквеш" за исплата на средствата за откупеното грозје, а написите во дел од печатот претставуваат груба дезинформација, која не оди во прилог на решавање на проблемот на лозарите.

Владата е информирана дека "Тиквеш" обезбедил кредит од комерцијалните банки во износ од 2 милиона евра, за исплата до 50 отсто на побарувањата кон лозарите за откупеното грозје.

И винарската визба "Тиквеш" со соопштение ги извести своите партнери - лозари дека се обезбедени средствата од комерцијални извори за исплата на преземеното грозје од бербата 2005 година.

Околу заговарањето за отворање стечајна постапка, од "Тиквеш" прашуваат кому во овој момент му одговара стечај на винаријата.

"Во таков случај, лозарите нема да ги наплатат своите побарувања, а во бербата 2006 година би се јавиле вишоци на грозје, кои нема да има кој да ги откупи, со што цената би се урнала до дно", посочуваат во соопштението.

ИСПРАТИ СМС НА  
075 14 14 42  
20 ДЕН + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON поим  
Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот

ИСПРАТИ СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот